



Трајан Јовановски е гордост на Македонија, бидејќи е еден од ретките Македонци во светот, кој ја претставува матичната држава во вистинско светло.

Тој е доказ дека Македонците умеат лесно да се адаптираат во различна средина, а освен тоа да бидат успешни во она што го знаат и го умеат, преточувајќи го во дела.

Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

Енергичен и динамичен. Човек кој за себе вели дека е среќен, а среќата, како што објаснува и самиот, се состои токму во неговата постојана активност. Тој за себе вели дека никогаш во животот не се разболел. Всушност, поради секојдневните активности, Трајан и нема време за такво нешто. Иако станува збор за човек кој е во трето доба, тој е многу витален, а неговите години, односно возраст ни најмалку не му се отсликуваат на физичкиот изглед. Годишите никогаш не му биле пречка за остварување на сонштата. Важно е духот да не мирува, да е во постојано движење и да е во корелација со природните проце-

си кои се случуваат во организмот...

Вака може да се опише господинот Трајан Јовановски, Македонец кој живее на Флорида, а претходно долго време живеел и во Белгија.

СТРУЧНОСТ

Јовановски е светски човек, зборува неколку странски јазици, англиски, француски, фламенски, а иако по 51 година прв пат доаѓа во Ма-

кедонија одлично го владее и македонскиот јазик. Тој е мошне почитуван граѓанин не само од Македонците кои живеат во Соединетите Американски Држави, туку и од тамошните американски граѓани. Овој човек е доказ за тоа како Македонците успеваат надвор од татковината да го докажат она што го знаат и го умеат. Чичко Трајан е гордост на Македонија, бидејќи е еден од ретките наши луѓе кои успешно ја претставуваат својата татковина во светски рамки, а на тој начин странците оправдано можат за нас да зборуваат како за мошне интелегентни и способни луѓе. Тој е исклучителен стручњак во она што го работи. Има направено четири патенти од кои три се на принципот на соларна енергија (преку циркулирање на водата од базените се затоплуваат и се ладат просториите,



НА ФЛОРИДА ТРАЈАН ИНОВИРАЛ НЕКОЛКУ ПАТЕНТИ

ПРВ ПАТ ДОМА ПО 51 ГОДИНА ТУЃИНА

но оваа вода се користи и при гаснењето пожари во затворени простории), а еден се однесува на патент на машина за текстилна облека.

Неговите патенти наоѓаат широка примена на Флорида, бидејќи оваа американска држава е една од најсончевите места на планетата Земја. Според него, сончевата енергија претставува една од најперспективните алтернативни енергии за кои се чувствува глад во развиениот свет, затоа што нафтата како енергетски извор станува сè поскапа и неисплатлива. Соларните ќелии претставуваат позната технологија, но нивното умешно користење ја намалува цената на чинење на енергијата, која се создава при користењето на сонцето како извор на енергија. Оттаму, неговата примена претставува една од најперспективните концепти за иднината на цивилизираниот свет.

Јованофски потенцира дека доколку правилно се искористат умот, знаењето и парите, секогаш има резултати во работењето. Ова негово мото го следело во текот на целиот живот.

ИДЕИ

Неговата животна приказна е мошне интересна. По завршувањето на средното техничко училиште во родниот



град Скопје, се усовршува во Грција, а потоа и во Бугарија. Во родната грутка, односно во скопското село Бардовци од каде потекнува доаѓа по изминати пет децении живот во туѓина. Воодушевен е од она што го гледа во татковината и од тоа како таа напреднала во секој поглед. Деновите поминати во Македонија ги искористи да се види со роднините и пријателите, да размени збор-два за тамошниот и тукашниот живот.

Освен стручноста, Јованофски сака да работи и во својата градина на Флорида, да одгледува цвеќиња и други земјоделски култури. Тој е љубител и на голфот, "аристократски спорт", кој најмногу го сакаат богатите Американци. На Јованофски најмногу му пречи тоа што земјава нема слух за бенефициите за вложување и инвестирање на странците, но и на нашите луѓе. Имено, Република Македонија многу малку им овозможува на странските инвеститори брзо и административно неоптоварено да ги реализираат своите идеи. Тој потенцира:

"Доколку се забрза процедурата за добивање дозвола за формирање фирми, односно се намали периодот за реализација на индустриските проекти, тогаш би можел своето знаење да го пренесам и во матичната земја".



ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii i rezervacii od 9⁰⁰ do 21⁰⁰ časov

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 40 32 20

70489 STUTTGART - Leobenbrstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
MÜNCHEN

KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KICEVO
VERMEJUNG MIT
SPOJIVANJE SO

STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen

Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 639
Mobil: 075 / 742 721
070 / 711 789

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 225
Mob. 0170 / 411 7853

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Janke Strada i Pochta Centar na KICEVO
Svoje Svoje Strada i Pochta Centar na GOSTIVAR